



M-banking

Сервис за мобилно банкарство на Стопанска банка АД - Скопје

КОРИСНИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ЗА M-BANKING АПЛИКАЦИЈАТА НА СТОПАНСКА БАНКА АД – СКОПЈЕ

Мобилната апликација на Стопанска банка е иновативен банкарски производ наменет за физичките лица корисници на паметни мобилни телефони базирани на Android, IOS и Windows оперативните системи.

РЕГИСТРАЦИЈА И ПРИСТАП

За да добиете пристап до m-banking сервисот на СБ, обратете се во најблиската филијала на СБ каде ќе ви бидат издадени корисничко име и лозинка кои, покрај за најава на m-banking апликацијата, ќе можете да ги користите за најава на e-banking сервисот на СБ. Доколку сакате i-bank услугите на СБ (m-banking, e-banking и телефонско банкарство) да ги користите и за процесирање на налози, во филијалата ќе ви биде издаден и ОТП токен – џебен уред за автентикација на плаќањата.

БЕСПЛАТНА ЗА КОРИСТЕЊЕ

M-banking апликацијата на Стопанска банка е бесплатна за користење и може да се превземе од Play Store (за корисниците на Android телефони), iTunes (за iPhone корисниците) и Marketplace (за Windows корисниците). ОТП токенот кој го добивате со потпишувањето на i-Bank Договорот е бесплатен за сите корисници кои ќе извршат барем **10 i-bank трансакции** во период од 6 месеци по подигнувањето на ОТП токенот.

ЕДНОСТАВНА ЗА КОРИСТЕЊЕ СО МНОГУ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

M-banking апликацијата на Стопанска банка нуди широка палета на функционалности кои ќе ви овозможат целосна самостојност во работењето со сите ваши банкарски производи:

- М-Банкинг функционалност со можности за:
 - Увид во состојбата на сметките
 - Трансфери на средства помеѓу сметки врз база на предефинирани шаблони или врз основа на ПП-30 и ПП-50 налози кои самостојно може да се креираат.
 - Плаќање на режиски трошоци врз база на готови шаблони
 - Увид во Мои Производи со детали за сите кредитни и депозитни производи во Банката како: амортизационен план, листа на уплати, картични производи и др.
 - Увид во резервираните средства на сметката и недоспеаните трансакции на рати без камата
 - Извод (преглед) со сите трансакции на сметката за одбран период
 - Месечен извештај за кредитните картички
- TOPSIPay – Брзи Плаќања
 - Можност за синхронизација на сервисот со именикот од телефонот и Facebook пријателите кои ја користат оваа услуга
 - Брз трансфер на средства на пријателите од телефонот или Facebook пријателите без потреба од пополнување на налог или информација за сметката на примачот
 - Можност за праќање на барање за пренос на средства кон Facebook пријателите или контактите кои го користат овој сервис

- Подели сметка – можност за брзо испраќање на групно барање за плаќање кон повеќе пријатели одеднаш
- Детален опис на карактеристиките на сите картични, кредитни и депозитни производи на СБ со можност за директно аплицирање
- Пристап до тековната листа на каматни стапки на кредитните и депозитните производи на СБ
- Калкулатори за пресметка на рати и камата за кредитни и депозитни производи
- Курсна листа со можност за брза конверзија меѓу валути
- ТОПСИ функционалност со пристап до ТОПСИ блогот за млади и широка понуда на попусти кои СБ ги обезбедува специјално за своите ТОПСИ клиенти.
- Локациски сервиси: мапи и навигација до најблиските банкомати, филијали и листа на најпопуларните e-commerce трговци и продажни места за трансакции на рати без камата
- Мултијазична поддршка на англиски и македонски јазик
- Официјални контакти од Банката со можност за директен пристап до социјалните медиуми на СБ (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube,)